

<p>ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА</p> <p>Бр. на док: 3.2.9 в:02.03.2015</p>	<p>Кратка информација за постапката за прием на материјали</p> <p>Вид на документ: Инфо</p> <p>Изготвил: Љубица Тимова/Потврдил: Горан Колев</p>	<p>1/1</p>
---	---	------------

Кратка информација за постапката за прием на органски материјали

1. Што значи ова:

- ✓ Секој органски оператор е **одговорен** да обезбеди дека секој органски производ, кој го прима, одговара со стандардот.
- ✓ За да се осигура во ова, операторот треба да верификува, како минимум, одредени формални барања, кои вклучуваат:
 - Дали снабдувачот има органски **сертификат**? Деталите кои треба да се проверат, вклучуваат:
 - Дали сертификатот е **валиден** (не е истечен рокот на валидност)?
 - Дали го покрива **конкретниот производ**?
 - Дали е издаден од **акредитиран тело за сертификација** ?
- Во случај на сомнеж, контактирајте со соодветното тело за сертификација!
- Дали производот е **спакуван или запечатен** за транспорт?
- Дали производот е правилно **означен** или во случај на неспакувани производи, **пропратени со документи** (на пример, документи за испорака), кои јасно се поврзани за односниот број на лот, шаржа или серија?
- Дали етикетата во однос на документот за испорака ги содржи минимум потребните информации за: **Производителот** (или добавувачот), **органскиот статус**, количина, **сертификациското телото** (или, во рамките на ЕУ, идентификацискиот број на сертификаторот)? (Освен тоа, потребен е систем за нумерување на лот, шаржа или серија!)
- Дали **фактурата** исто така се однесува на **органскиот статус** на производот и содржи потребни информации за сертификаторот?
- ✓ Ако недостасува некој од овие детали, операторот треба **или да го одбие приемот** на производот како органски **или да побара од добавувачот да ја поправи** грешката.
- ✓ Ако се е точно, операторот треба да го документира резултатот на оваа верификација. Ова може да се направи на многу едноставен начин со запишување на датумот на прием на фактурата или документот за испорака, и со потпишување, или користење на посебна листа за проверка или формулар кој го составил операторот за оваа цел. Постапката треба да биде соодветна на големината и сложеноста на операцијата.

2. За кого и за што е ова релевантно:

- ✓ Ова се бара за **секоја операција за набавка на органски материјали** од други сертифицирани операции: преработувачи, трговци, фармери, пчелари.
- ✓ Примери:
 - Преработувач кој купува **органски суровини** од фарма или од други преработувачи или трговци.
 - Фармер кој купува **органски животни или храна за животни** од други фармери или трговци (вклучувајќи ги и добавувачите со комерцијални состојки **на храна!**)
 - Пчелар кој набавува органски пчелин восок или колонии.

Не се применува за материјали како **семиња, ѓубрива, дозволени пестициди** или **неземјоделски состојки** за преработена храна.